

**План за спроведување
на проценка на влијание на регулативата**

Наслов на предлог законот:	Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за сметководството за непрофитните организации
Министерство:	Министерство за финансии
Лице за контакт/одговорно лице:	Ленче Тагасовска lence.tagasovska@finance.gov.mk 3106-746
Очекуван датум за усвојување на предлог законот:	Октомври, 2013
Поврзаност со ЕУ директиви	Нема

Дел 1: Почетна проценка на влијанието на регулативата и планирање на работата

(забелешка: овој дел е јавен и ќе се објави во Единствениот електронскиот регистар на прописи)

А. Почетна проценка на влијанието на регулативата

1. Кои се главните проблеми?

Со постојните одредби на Законот поднесување на годишната сметка до Централниот регистар непрофитните организации можат да го вршат о 28 февруари наредната година. Со Законот за трговските друштва е уредено дека трговците можат податоците од годишната сметка во електронска форма до Централниот регистар да ги достават и најдоцна до 15 март наредната година. Со цел воведување на единствен рок за доставување на податоците од годишната сметка во електронска форма до Централниот регистар за сите субјекти кои имаат обврска да доставуваат годишна сметка, се предлага продолжување на рокот за доставување на годишната сметка најдоцна до 15 март наредната година и за непрофитните организации.

Исто така, Предлог Законот е резултат на потребата од усогласување со измените на Законот за прекршоците, со кои дадена е можност дека не е задолжителна постапката за порамнување.

2. Кои се можните решенија (опции)? Кои регулаторни или нерегулаторни мерки би можеле да се разгледаат?

Опција 1: Не прави ништо. Опцијата “не прави ништо” се користи како параметар за споредба на трошоците и користите од останатите опции (baseline);

Опција 2: Донесување на упатство или друг акт со кој ќе се даде насока за подобро спроведување на законот и

Опција 3: Донесување на Законот за изменување и дополнување на Законот за сметководството за непрофитните организации заради воведување на единствен рок за доставување на податоците од годишната сметка во електронска форма до Централниот регистар за сите субјекти кои имаат обврска да доставуваат годишна сметка, и усогласување на постојните прекршочни одредби со Законот за прекршоци.

3. Кои се засегнатите страни кои ќе бидат вклучени во процесот на проценка на влијанието на регулативата?

Секретаријат за законодавство и Централен регистар на Република Македонија.

Б. Планирање на потребната работа за проценка на влијанието на регулативата

1. Кои информации и податоци се веќе достапни?

Законот за прекршоци.

2. Кои дополнителни информации и податоци треба да се соберат?

Нема потреба од прибирање дополнителни информации и податоци.

3. Кој тип и ниво на проценка е потребно (Иницијална или Комплетна проценка на влијание на регулативата - принцип на пропорционална анализа)?

За овој Предлог на Закон ќе се спроведе Иницијална проценка на влијание на регулативата.

4. Дали ќе се формира меѓуресурска работна група за спроведување на проценка на влијание на регулативата и кои институции ќе се вклучат?

Нема да се формира меѓуресурска работна група за спроведување на проценка на влијание на регулативата, спроведувањето на истата ќе се врши од страна на вработените на Министерството за финансии.

Дел 2: Подетално планирање, вклучително со време и ресурси
(забелешка: овој дел е за интерна употреба на Владата на Република
Македонија)

В. Временска рамка

1. Кога ќе започнат активностите за проценка на влијанијата на регулативата?

Септември 2013 година.

2. Ако се планира вклучување на надворешни консултанти (на пример за аналитички студии, собирање на информации, итн.), која е временската рамка предвидена за процесот на набавка и договарање?

Не се планира вклучување на надворешни консултанти.

3. Кога предлог законот и проценката на влијанието на регулативата ќе бидат поднесени до Генералниот секретаријат?

Октомври 2013 година.

Г. Ресурси

1. Кои се планираните човечки и/или финансиски ресурси за спроведување на проценката на влијанието на регулативата и финализирање на предлог законот ?

Спроведување на проценката на влијанието на регулативата и финализирање на предлог законот ќе се врши од страна на редовно вработените во Министерството за финансии надлежни за регулативата за сметководството во рамки на нивните редовни работни обврски.